



ВРЗ ОСНОВА НА ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА АКТИВНОСТИ ВО УСТАНОВИТЕ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА ПО УКИНУВАЊЕ НА ВОНРЕДНАТА СОСТОЈБА ДОНЕСЕН ОД СТРАНА НА ВЛАДА НА Р.С. МАКЕДОНИЈА

П Р О Т О К О Л

ЗА РОДИТЕЛИ

- Родителот/старателот пред повторно да го вклучи детето во градинката потребно е да **потпише изјава** дека е запознаен со Протоколот за активности во установата за згрижување и воспитание на децата по укинување на вонредната состојба, донесен од страна на Влада на Р.С. Македонија;
- Родителите/старателите пред повторно да го вклучат детето во градинката потребно е да достават **потврда од работодавачот** дека работните задачи задолжително мора да ги извршува на работното место, без можност за работа од дома;
- Родителот/старателот да обезбеди **лекарска потврда од матичен лекар** за здравствената состојба на своето дете;
- Доколку родителите/старателите немаат потпишано и доставено изјава со потребните потврди, **детето нема да биде згрижено**;
- Родителите/старателите при носење на децата во градинката задолжително да имаат **заштитна маска**;
- **Децата не носат заштитна маска**;
- Прием на децата во градинката е **до 8:30 часот**;
- Поради одржување на пропишаната физичка дистанца, Ве молиме да го **почитувате утврденото време за носење** на детето во градинката, согласно времето наведено во Вашата изјавата;
- Родителите/старателите да ја почитуваат **обележаната просторна дистанца** при предавање и земање на детето;
- Носење и земање на детето од градинката да го врши **само едно** од двете наведени лица во Вашата изјава;
- Родителот/старателот **задолжително да почека** пред влезот додека да се измери температура на детето, дури потоа да си замине;
- Доколку детето при прием во градинката има зголемена температура, веднаш **ќе биде вратено**;
- Пижамите за спиење и другата потребна резервна облека за детето (памперс, гаќички, маица и др.), родителот/старателот да ги донесе во петок;
- Доколку родителот/старателот забележи појава на **симптоми** кај детето (зголемена температура, кашлање, отежнато дишење, повраќање, пролив и др.) **да не го носи детето** во градинката, да се консултира со лекар и веднаш да го извести воспитувачот;



- Доколку детето е отсутно поради било кои здравствени причини, при повторно доаѓање на детето во градинката потребно е родителот/старателот да донесе **нова лекарска потврда** од матичниот лекар за здравствената состојба на детето;
- Согласно пропишаниот број на деца во воспитна група со Оперативниот план за активности во установата за згрижување и воспитание на децата по укинување на вонредната состојба, донесен од страна на Владата на Р.С. Македонија, нагласуваме дека:
 1. Доколку бројот на деца во воспитната група во која е запишано вашето дете го надмине пропишаниот број на деца во воспитна група, Вашето дете времено може да биде **распоредено во друга воспитна група** (не во својата), кај друг воспитувач и неговател;
 2. Доколку бројот на деца во објектот во кој е запишано Вашето дете го надмине пропишаниот број на деца во воспитна група, ќе имате можност Вашето дете времено да биде **сместено во друг објект** согласно претходно потпишана изјава од Ваша страна.